

**ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ СЕ ВО  
НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО 2020 ГОДИНА ОД  
НАЦИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2018-2020**

декември 2019, Скопје

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области

Специфична стратешка цел 2.4.: Област- Образование					
Резултат	Индикатор на ниво на резултат	Активности	Одговорна организациона единица	Временска рамка	Извор на финансирање
Унапредени родово сензитивни закони и политики во образованиот процес	<p>- најмалку 3 закони и подзаконски акти од областа на образованието кои содржат анти-дискриминаторски клаузули со сите основи</p> <p>- најмалку 50% на воспитно-образовани установи кои имаат развиено интерни политики за родова еднаквост и недискриминација,</p>	<p>Ревизија на подзаконските акти за внесување на анти-дискриминаторски клаузули и родова еднаквост и/или унапредување на постоечките:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методологија за вреднување и изработка на учебници</li> <li>- Концепција за изработка на учебници</li> <li>- правилници за издавачка дејност на државните универзитети</li> </ul>	<p><b>Одговорни:</b> МОН БРО</p> <p><b>Соработници:</b> Државни универзитети (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Универзитет Гоце Делчев - Штип, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет за информатички</p>	2020	Не е апликативно

			науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид) МТСП ГО		
		Развивање на интерни политики за недискриминација и родова еднаквост во сите државни образовани институции (детските градинки, училишта, университети и отворени граѓански университети) кои ги вклучуваат сите основи согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација	<b>Одговорни:</b> МОН БРО <b>Соработници:</b> Државни университети (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Универзитет Гоце Делчев-Штип Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид) МТСП ГО	2020	МОН Државни те университети (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Универзитет Гоце Делчев-Штип Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет за

					информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид)
<b>Зајакнати наставно образовните содржини и учебници од аспект на родовата еднаквост</b>	90% од ревидираните наставните програми, учебници и планови се родово-сензитивни и не содржат дискриминација по кој бил основ, вклучително и по основ на род, сексуална ориентација и родов идентитет	Анализа на наставни планови, програми и учебници од родов аспект	<b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> МТСП ГО ЦСОО	2020	Буџет на МТСП Буџет на МОН
		Спроведување на задолжителни експертски мислења по недискриминација и родова еднаквост во завршната фаза од стручната ревизија на наставни програми, планови и учебници	<b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> МТСП ЦСОО	2020	Буџет на МОН
<b>Воведено Сеопфатно Сексуално Образование</b>	- Развиен и усвоен системски модел за вклучување на сеопфатно сексуално образование во образовниот процес	Преземање на активности согласно Акцискиот план за воведување на ССО во основните и средните училишта, усвоен од страна на Владата на 162-та	<b>Одговорни:</b> БРО <b>Соработници:</b> МОН, ГО	2020	БРО Донации

		седница, одржана на 5.11.2019 година			
		Пилотирање на предлог моделите за воведување на ССО во неколку основни и средни училишта	<b>Одговорни:</b> БРО <b>Соработници:</b> МОНГО	2021	БРО Донации
		Евалуација од пилотираните модели за ССО во основните и средните училишта	<b>Одговорни:</b> БРО <b>Соработници:</b> МОН ГО	2021-2022	Буџет на БРО Донации
		Измени на програмите за ран детски развој (програми на предучилишни установи) со цел унапредување на родовата перспектива	<b>Одговорни:</b> БРО <b>Соработници:</b> МОН, МТСП	2021-2022	МТСП
<b>Унапредена достапноста до образование за девојчињата</b>	- До крајот на 2020 година 90% од девојчињата се вклучени во образовниот процес  - Усвоена политика и програми за родово сензитивна инфраструктура во основно и средно образование	Подготовка на политика/програма за минимум стандарди за родово сензитивна инфраструктура во основно и средно образование	<b>Одговорни:</b> МОН МТСП <b>Соработници:</b> ЕЛС ЗЕЛС	2020	МТСП МОН
		Организирање на јавни средби и консултации за минимум стандарди за родово сензитивна инфраструктура во основно и средно образование	<b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> МТСП ЕЛС ЗЕЛС	2020	МТСП Буџет на МОН

<p><b>Родово сензитивен и обучен кадар во образованието и воспитно-образовните установи</b></p>	<p>- бројот на факултети кои образуваат наставници со ревидирани наставни содржини за родова еднаквост</p>	<p>Ревизија на програмите и содржините на педагошки факултет, факултети кои образуваат наставници со унапредени содржини за родова еднаквост</p>	<p><b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> Државни универзитети (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Универзитет Гоце Делчев - Штип, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид)</p>	<p>2020</p>	<p>Државни универзитети (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Универзитет Гоце Делчев-Штип, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“-Охрид)</p> <p>Донации</p>
---	--	--	---	-------------	--

<p><b>Унапредена достапноста до физичка активност на часот по физичко образование за девојчињата</b></p>	<p>-вклученост на девојчињата и момчињата подеднакво во активности на часовите по физичко образование -имплементиран план за вклучување на поголем број на девојчиња на часот по физичко образование</p>	<p>Анализа на моменталната ситуација со мал процент на девојчиња вклучени по часот за физичко образование  Подготовка на план за вклучување на поголем број на девојчиња на часот по физичко образование</p>	<p><b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> ЕЛС, ГО</p>	<p>2020</p>	<p>МОН ЕЛС</p>
<p><b>Зголемен број на девојчиња да учествуваат во натпреварувачки спортови на училишно ниво</b></p>	<p>-број на воведени училишни спортски лиги во женска конкуренција -број на организирани натпревари од 1-5 одделение со екипи составени од девојчиња и момчиња( мешани екипи</p>	<p>Воведување на училишни спортски лиги во женска конкуренција во најмалку четири спортови (мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка)  Реализација на натпревари во еднокружен систем на натпреварување, од 1-5 одделение со екипи составени од девојчиња и момчиња (мешани екипи)</p>	<p><b>Одговорни:</b> МОН <b>Соработници:</b> ЕЛС, ГО</p>	<p>2020</p>	<p>МОН ЕЛС</p>

## ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

МТСП	Министерство за труд и социјална политика
ЕЛС	Единици на локална самоуправа
ЗЕЛС	Заедници на единици на локална самоуправа
ГО	Граѓански организации
ААВМУ	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
МОН	Министерство за образование и наука
МЗ	Министерство за здравство
БРО	Биро за развој на образованието
ЦСОО	Центар за стручно образование и обука
РБН	Родово базирано насилство
ОП	Оперативен план
СРЗ	Сексуално и репродуктивно здравје
ССО	Сеопфатно сексуално образование

Архивски бр. 08-15439/1

26.12.2019 година

Министер за образование и наука  
**Dr. Arbër Ademi, с.р.**

Подготвиле: Славица Мирческа Атовска  
Љупка Димитровска